

АНАХРОНИЗМОТ ЗА ИМЕТО

За Грците претставуваме национална и културна закана!

Официјална Атина мора да го признае правото на мирно и слободно здружување на припадниците на малцинствата без да прави пречки и да покажува нетолерантност, советуваат европарламентарците!

Пишува:
Рената МАТЕСКА



Грција не престанува со нејзината опседнатост кога е во прашање Македонија, а законите за опструкции околу нашето членство во НАТО и во ЕУ не престануваат!

На неодамнешната средба во Брисел меѓу грчкиот претседател Костис Стефанопулос со членовите на грчката заедница во Белгија, тој изјавил дека: "ПЈРМ претставува културна и национална закана

за Грција со нејзините теории за голема Македонија, во чии рамки има дел што ѝ припаѓа на ПЈРМ, а друг дел неоправдано и илегално ѝ припаѓа на Грција".

Како што пренесува солунската државна новинска агенција МПА, Стефанопулос рекол дека "сè тоа ја оправдувало одлуката на Грција да го одбие името за ПЈРМ кое не ѝ припаѓа, име кое е чисто грчко".

Замислете, една членка на Европската унија си дозволува вакви муабети!

Грците повторно забегуваат и забораваат дека колку и да се обидуваат да нè "оспорат", сепак вистината и правдата се на наша страна.

Од цитатите на текстовите на старите историски извештаи се потврдува фактот дека името "Македонија" е традиционално име за областа во којашто со векови живееме, а кога и да е ќе се разоткрие грчката измама, со што анахронизмот за името ќе стане ad absurdum.

Конкретно, на пример, првите документи во Министерството за надворешни

работи на Германија потекнуваат од 1867 година и според тоа би било апсурдно да се обвинат тогашните германски служби дека го измислиле името Македонија. Што се однесува до Свездата на Вергина, која според Грците е нивна лична сопственост а поради што од нас се бараше да го менуваме знамето, исто така, постојат контрааргументи. Имено, де-

Неодамна, каталонскиот европатеник Бернат Џоан најави нов протест пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур поради сè уште присутното непочитување на малцинските права во Грција.

Овој член на Европскиот парламент од Каталонија и воедно потпретседател на Европската слободна алијанса наведува дека е "загрижен поради нетолеранцијата и дискриминацијата во Грција, кои ги поддржува државата, особено во однос на македонското и на турското малцинство".

Неговата последна реакција доаѓа откако Врховниот суд на Грција донесе одлука да ја расформира Турската унија на Ксанти.

Европатеникот нагласува дека неговиот протест пред Европскиот суд за човекови права следува како реакција на тоа што грчките власти, и покрај одлуките на судот во Стразбур, и натаму одбиваат да ги регистрираат македонските и турските асоцијации или да ги принудуваат да се расформираат.

"Длабоко сум загрижен поради вестите за продолжување на нетолеранцијата од страна на грчките власти. Грција се судри со Европскиот суд за човекови права и во минатото и според последните случувања изгледа дека сè претходно има мало влијание врз ставот на грчките власти", наведува европатеникот Бернат Џоан.

Тој укажува дека официјална Атина "мора да го признае правото на мирно и слободно здружување на припадниците на малцинствата, без да прави пречки и да покажува нетолерантност".

"Иронично е што во време кога Европската унија бара од земјите кои сакаат да ѝ се придружат, да ги имплементира таканаречените 'Критериуми од Копенхаген' за почитување на правата на малцинствата, во исто време некои од постојаните членки на Унијата да се однесуваат на ваков начин", вели Бернат Џоан.

Неодамна од Европската комисија тој побара да одговори зашто Грција сè уште не ја почитува одлуката на Европскиот суд за човекови права во однос на регистрирањето на Здружението "Дом на македонската култура" во Лерин, што претходно беше одбиено од грчките власти.

ЌЕ СТАНЕ АВ ABSURDUM



нешните Македонци со традиција од околу 1400 години на територијата на античка Македонија имаат право на Свездата на Вергина повеќе отколку Грците со само 90 години, особено што симболот не е грчки или елинистички, туку е чисто МАКЕДОНСКИ.

Колку и Македонија да не беше слободна и независна

за време на Османлиската империја, сепак во многубројните акти пишува дека во изјавите на сите државници од тогашните балкански држави, вклучувајќи ја и Грција, како и велесилите, од првите релевантни извештаи па сè до крајот на периодот одреден за истражување, постојано и во секоја прилика за македонската област се користи името Македонија. Според поранешниот амбасадор на Германија во РМ, Ханс-Лотар Штепан, оваа тривијалност мора особено да се истакне, со оглед на тоа што грчкиот министер за надворешни работи, Папаконстанину, на еден официјален брифинг во 1992 година, сакал да ги убеди "пријателските" членки на тогашната Европска заедница дека дури во 1944 година Тито самоволно и противзаконски ѝ го доделил името Македонија на нашава држава, која тогаш била една од републиките на поранешна СФРЈ и дека тоа нема никаква врска со нејзиното минато.

"Како што изјавија добро информирани извори, на овој брифинг Папаконстанти-

ну не изнел никаква конкретна информација и ниту еден историски, етнички, религиозен или било каков политички аргумент, туку се служел со емотивни апели, со византиските формули на повикување на духови, како и со обвинувања против новата Република Македонија. Грција - непопречена од ЕУ, НАТО, ОН, ОБСЕ и од Советот на Европа ја одржува оваа фикција сè до денес", пишува Лотар Штепан во книгата "Македонскиот јазол".

"Сепак, ние мораме да бидеме за нијанса 'дрски' и да го цитираме геноцидот врз Македонците и нивното страдање. Значи, кажување на вистината. Исто така, треба да биде прифатена позицијата дека Грците мора да ги признаат сопственичките права на Македонците протерани од своите домови во Грција, да се вратат сите протерани дома и да го признаат името Македонија. За возврат ние ќе им простиме (делумно), затоа што ниту Евреите не им простија на Германците, ќе прифатиме отштета како гест на добра волја, ќе прифатиме концепт за отворени граници за сло-

боден проток на луѓе и стоки во регионот и нема да ги тужиме на меѓународен суд.

Само со таков став може да се притиснат. Ако ЕУ не знае за фактите - ќе им ги кажеме", велат наши извори кои се добри познавачи на состојбите и на текот на спорот со Грција.

Според нашите извори, наведениот став му бил пренесен и на претседателот на САД, Џорџ Буш, со напомена дека ние сме подготвени за јавна расправа и за соочување пред Конгресот и Сенатот на САД (а и пред било која институција, вклучувајќи ја и ООН), каде ќе се каже вистината и ќе се изложат фактите.

"Македонија треба да го извести Советот на Европа дека од сега ние бараме да ни се обраќаат со нашето уставно име.

Потоа тие нека се снаоѓаат со Грците. Ако не нè сакаат во ЕУ под такво име, САД нè сака во свој состав под уставното име - Република Македонија. Македонците нека се подготвуваат за плебисцит за припојување кон Американската унија!", порачуваат нашите извори.



"МАКЕДОНИЈА Е КУЛТУРНА И НАЦИОНАЛНА ЗАКАНА ЗА ГРЦИЈА", ВЕЛИ ГРЧКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ КОСТИС СТЕФАНОПУЛОС